



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

<b>Службен гласник на општина Конче Бр.7/2020</b> e-mail:opstina.konce@t.mk	<b>КОНЧЕ 04.07.2020 ГОДИНА</b> с/ка 735014073863019	<b>Излегуба по потреба</b> Д.Б. 4023005118934
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на актите донесени на 46-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 31.07.2020 година**

**1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 46-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 31.07.2020 година**

1. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки чисти и комбинирани во ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2020/2021 година;
2. Одлука за прифаќање иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање на проблемот со бездомните животни;
3. Решение за именување на членови во заедничка комисија за подготовка на предлог-акти за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлози на акти за решавање на проблемот со бездомните животни;
4. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за

- работењето на ЦРЈПР-Струмица за 2019 година;
5. Заклучок за усвојување на Извештај од Комисијата за првична процена на штети од силното невреме што ја зафати општина Конче на ден 05.07.2020 година.
6. Одлука за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проект „Техничка документација за инфраструктурен проект за патна инфраструктура, Локален пат за селата Габревци, Долни Радеш, Скоруша до постоечки пат Лубница Конче,“;
7. Одлука за одобрување користење топол оброк на Васил Василев од с.Конче;
8. Одлука за одобрување користење топол оброк на Ристо Димчев од с.Лубница;
9. Одлука за одобрување парични средства за набавка на прозори за цеквата „Св. Георги“-с.Горни Липовиќ.

Број 09-957/12  
Дата 04.08.2020  
Конче

Општина Конче  
Градоначалник,  
Благој Илиев, с.р.

Врз основа на член 53 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ 161/19,) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче а во согласност со Барањето за формирање на паралелки чисти и комбинирани од ООУ „Гоце Делчев“-Конче бр. 03-247/1 од 13.07.2020 година,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.07.2020 година донесе

#### О Д Л У К А

За давање согласност за формирање на паралелки чисти и комбинирани во ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2020/2021 година

##### Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за формирање на чисти паралелки од I-IX одделение со помалку од 25 ученика согласно преглед бр.2, број 09-247/3 од 13.07.2020 година и формирање на комбинирани паралелки од I-во до V-то одделение согласно преглед бр.3, број 03-247/4 од 13.07.2020 година во учебната 2020/2021 година.

##### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во „ Службен гласник на општина Конче“

Број 08-957/3 Совет на општина Конче  
Дата 31.07.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 14 и член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 5 и 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен весник на РМ“ бр.79/09) и член 11 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче, на седницата одржана на ден 31.07.2020 година денесе:

#### О Д Л У К А

за прифаќање иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање на проблемот со бездомните животни

##### Член 1

Се прифаќа иницијативата Градоначалникот на општина Конче за воспоставување на

меѓуопштинска соработка помеѓу општините од Југоисточниот плански регион (Струмица, Радовиш, Гевгелија, Дојран, Богданци, Валандово, Конче, Василево, Босилово и Ново Село) за решавање на проблемот со бездомните животни.

##### Член 2

По прифаќањето на иницијативата од советите на општините од Југоисточниот регион советите на општините ќе именуваат по два члена во заедничка комисија, за подготовка на предлог- акти за воспоставување на меѓуопштинската соработка и предлози на акти, со кои се предлага да се основаат или формираат лиците преку кои ќе се остварува заедничка соработка.

##### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-957/4 Совет на општина Конче  
Дата 31.0.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 14 и член 36 од Законот за Локална самоуправа (“Службен весник на РМ бр.5/02”) и член 5 и 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен весник на РМ бр.79/09) и член 11 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на ден 31.07.2020 донесе :

#### Р Е Ш Е Н И Е

За именување на членови во заедничка комисија за подготовка на предлог-акти за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлози на акти за решавање на проблемот со бездомните животни

##### Член 1

Согласно Одлуката за прифаќање иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање на проблемот со бездомните животни бр. 08-957/4, за формирање на заедничка комисија се именуваат два члена од општина Конче.

**Член 2**

За член и заменик член се именуваат:

1. Член - Николчо Коцев и
2. Заменик член - Живко Стојанов.

**Член 3**

Заедничката комисија има за цел, подготовка на предлог-акти за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлози на акти, со кои се предлага да се основаат или формираат облиците преку кои ќе се остварува заедничката соработка.

**Член 4**

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Конче"

Број 08-957/5 Совет на општина Конче  
Дата 31.07.2020 Претседател  
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.07.2020 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

За усвојување на Годишен извештај за работењето на ЦРЛПР-Струмица за 2019 година, број 01-128/1 од 11.03.2020 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишен извештај за работењето на ЦРЛПР-Струмица за 2019 година, број 01-128/1 од 11.03.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во "Службен гласник на општина Конче".

Број 08-957/6 Совет на општина Конче  
Дата 31.07.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.07.2020 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

За усвојување на извештајот за утврдување на првична проценка на штета настаната од силното невреме што ја зафати територијата на општина Конче на ден 05.07.2020 број 09-889/2 од 10.07.2020

1. СЕ УСВОЈУВА извештајот за утврдување на првична проценка на штета настаната од силното невреме што ја зафати територијата на општина Конче на ден 05.07.2020 година број 09-889/2 од 10.07.2020.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во "Службен гласник на општина Конче".

Број 08-957/7 Совет на општина Конче  
Дата 31.07.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.07.2020 год. донесе

**ОДЛУКА**

за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот „Техничка документација за инфраструктурен проект за патна инфраструктура „Локален пат за селата Габревци, Долни Радеш, Скоруша до постоечки пат Лубница-Конче“

**Член 1**

Со оваа Одлука се одобрува финансиски придонес-кофинансирање од страна на општина Конче за спроведување на проектот „Техничка документација за инфраструктурен проект за патна инфраструктура „Локален пат за селата

Габревци, Долни Радеш, Скоруша до постоечки пат Лубница-Конче“.

**Член 2**

Финансискиот придонес од страна на општина Конче- кофинансирање за спроведување на проектот „ Техничка документација за инфраструктурен проект за патна инфраструктура „Локален пат за селата Габревци, Долни Радеш, Скоруша до постоечки пат Лубница-Конче“ изнесува 3 800 УС\$ што претставува 11.24% од вкупната вредност на проектот.

**Член 3**

Носител на проектот е општина Конче

**Член 4**

Оваа Одлука стапува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-957/8 Совет на општина Конче

Дата 31.07.2020 Претседател,

Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,

Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.07.2020 g. donese:

O D L U K A

za odobruvawe koristewe na sekojdneven topol obrok na Vasil Vasilev od s.Kon~e

^len 1

Po Barawe br. 08-838/1/1 od 29.06.2020 g. od Vasil Vasilev od s.Kon~e koj `ivee so sopruga i dbvajcata na vozrast nad 80 godini a imaat pogolemi zdravstveni problemi, imat potreba od koristewe na topol obrok od narodnata kujna, se odobruva koristewe na 1 (eden) sekojdneven obrok se do

donesuvawe na re{enie po podneseno barawe do Me|uop{tinskiot Centarot za socijalni raboti-Radovi{.

^len 2

Se zadol`uva JPKD

\*Lakavica\*-Kon~e da obezbedi 1 ( eden) sekojdneven topol obrok za liceto opredeleno vo ~lenot 1 od ovaa Odluka, a do op{tina Kon~e da dostavi faktura za izvr{enata usluga po utvrdenata cena za obrok.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo \*Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e\*.

Број 08-957/9 Совет на општина Конче

Дата 31.07.2020

Конче

Претседател,

Исмаил Куртов,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.07.2020 g. donese:

O D L U K A

za odobruvawe koristewe na sekojdneven topol obrok na Risto Dim~ev od s.Lubnica

1

Po Barawe br. 08-878/1/1 od 03.07.2020 g. od Risto Dim~ev od s.Lubnica koj nema nikakvi primawa a ima pogolemi zdravstveni problemi, ima

^len

potreba od koristewe na topol obrok od narodnata kujna se odobruva koristewe se do donesuvawe na re{enie po podneseno barawe do Me|uop{tinskiot Centarot za socijalni raboti-Radovi{.

^len 2

Se zadol`uva JPKD \*Lakavica\*-Kon~e da obezbedi sekojdneven topol obrok za liceto opredeleno vo ~lenot 1 od ovaa Odluka, a do op{tina Kon~e da dostavi faktura za izvr{enata usluga po utvrdenata cena za obrok.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo \*Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e\*.

Број 08-957/10 Совет на општина Конче  
Дата 31.07.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.07.2020 g. donese:

O D L U K A

Za odobruvawe pari~ni sredstva za nabavka na prozori za crkvata \*Sv. Georgi\* - s.Gorni Lipovi}

^len 1

Po Barawe br. 08-975/1 od 28.07.2020 g. od Crkovniot odbor na crkvata \*Sv. Georgi\* - s.G.Lipovi} se odobruvat pari~ni sredstva vo visina na 30.000,00 (trieset iljadi) denari so vku~en DDV, za nabavka na prozori za crkvata \*Sv. Georgi\* - s.G.Lipovi}.

^len 2

Sredstvata }e se isplatat na сметка na pravnoto lice DOOEL \*SILKOM-VI \*-Radovi{ od kade se nabaveni prozorcite, po dostavena faktura.

^len 3

Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo \*Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e\*.

Број 07-957/11 Совет на општина Конче  
Дата 31.07.2020 Претседател  
Конче Исмаил Куртов с.р.

5. Заклучок за усвојување на Извештај од Комисијата за првична процена на штети од силното невреме што ја зафати општина Конче на ден 05.07.2020 година.
6. Одлука за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проект „Техничка документација за инфраструктурен проект за патна инфраструктура,,Локален пат за селата Габревци, Долни Радеш,Скоруша до постоечки пат Лубница Конче,,;
7. Одлука за одобрување користење топол оброк на Васил Василев од с.Конче;
8. Одлука за одобрување користење топол оброк на Ристо Димчев од с.Лубница;
9. Одлука за одобрување парични средства за набавка на прозори за цеквата „ Св. Георги “-с.Горни Липовиќ.

*СОДРЖИНА*

1. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки чисти и комбинирани во ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2020/2021 година;
2. Одлука за прифаќање иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање на проблемот со бездомните животни;
3. Решение за именување на членови во заедничка комисија за подготовка на предлог-акти за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлози на акти за решавање на проблемот со бездомните животни;
4. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работењето на ЦРЛП-Струмица за 2019 година;

*„ Службен гласник на  
Општина Конче “*

